



Скопје, 10.12.2018 година

**ПРАВИЛА
 ЗА УЧЕСТВО НА ДРЖАВНИ ПРВЕНСТВА И ТУРНИРИ
 КОИ СЕ ВЛЕЗЕНИ ВО КАЛЕНДАРОТ НА ЦФМ ЗА 2019 ГОДИНА**

1. Сите натпревари во цудо во Република Македонија се организираат и спроведуваат согласно со Правилата на Европската цудо унија (EJU), Интернационалната цудо федерација (IJF) и Цудо Федерација на Македонија.
2. На државните првенства, изборните турнири и републичките турнири право на учество имаат цудо клубовите кои ги имаат подмирено сите обврски кон ЦФМ, а натпреварувачите да се македонски државјани и уредно регистрирани во ЦФМ за 2019 година.
3. Секој натпреварувач има право на учество во тежинска категорија согласно неговата тежина или една следна погорна категорија.
4. Секој натпреварувач има право на учество во возрасната категорија во која припаѓа и една погорна возрасна категорија. Додека спортистите од возрасната категорија кадети имаат право да се натпреваруваат и во возрасната категорија сениори, согласно новиот правилник за натпревари.
5. За екипно држано првенство во 2019 ќе важат правилата пропишани во правилникот за екипни државни првенства за 2019.
6. Возрасни категории во 2019 година:
 - Деца, (U 11) (9 – 10 год.) родени 2009, 2010 год.
 - Помлади пионер-ки, (U13) (11 – 12 год.) родени 2007, 2008 год.
 - Пионери-ки, (U 15) (13 – 14 год.) родени 2005, 2006 год.
 - Кадети-ки, (U 18) (15 – 17 год.) родени 2002, 2003, 2004 год.
 - Јуниори-ки, (U 21) (18 – 20 год.) родени 1999, 2000, 2001 год.
 - Млади сениори-ки, (U 23) (21 – 22 год.) родени 1997, 1998 год.
 - Сениори-ки (23 год. и постари) родени 1998 >
 - Ветерани, Група по возраст Старост (во годината на настанот):

F1 / M1 30 - 34	F7 / M7 60 - 64
F2 / M2 35 - 39	F8 / M8 65 - 69
F3 / M3 40 - 44	F9 / M9 70 - 74
F4 / M4 45 - 49	F10 / M10 75 - 79
F5 / M5 50 - 54	F11 / M11 80 и повеќе
F6 / M6 55 - 59	
7. Тежински категории:

Маишки:

 - Деца, момчиња: 22, 25, 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, +50 кгр. = 10 категории
 - Помлади пионери: 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, +60 кгр. = 10 категории
 - Пионери: 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, +73 кгр. = 10 категории

▪ Кадети:	50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, +90 кгр.	= 8 категории
▪ Јуниори:	55, 60, 66, 73, 81, 90, 100, +100 кгр.	= 8 категории
▪ Млади сениори:	60, 66, 73, 81, 90, 100, +100 кгр.	= 7 категории
▪ Сениори:	60, 66, 73, 81, 90, 100, +100 кгр.	= 7 категории
▪ Ветерани, мажи:	60, 66, 73, 81, 90, 100, +100 кгр.	= 7 категории

Женски:

▪ Деца, девојчиња:	21, 23, 25, 28, 32, 36, 40, 44, 48, +48 кгр.	= 10 категории
▪ Помлади пионерки:	25, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, +57 кгр.	= 10 категории
▪ Пионерки:	32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, +63 кгр.	= 9 категории
▪ Кадетки:	40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70 кгр.	= 8 категории
▪ Јуниорки:	44, 48, 52, 57, 63, 70, 78, +78 кгр.	= 8 категории
▪ Младинки:	48, 52, 57, 63, 70, 78, +78 кгр.	= 7 категории
▪ Сениорки:	48, 52, 57, 63, 70, 78, +78 кгр.	= 7 категории
▪ Ветерани, жени:	48, 52, 57, 63, 70, 78, +78 кгр.	= 7 категории

8. Времетраење на борбите:

- ✓ Деца: 1 минути
- ✓ Помлади пио/ки: 2 минути
- ✓ Пионери/ки: 3 минути
- ✓ Кадети/ки: 4 минути
- ✓ Јуниори/ки: 4 минути
- ✓ Млади до 23: 4 минути
- ✓ Сениори/ки: 4 минути
- ✓ Ветерани: од М1/Ф1 до М6/Ф6: 3 минути, М7/Ф7 и 2,5 минути.

9. Мерење:

На официјалното мерење секој натпреварувач може да настапи само со испревна натпреварувачка легитимација и заверен лекарски преглед не постар од 6 месеци, кај специјалист по спортска медицина, сите други немаат право на настап.

10. На секој натпревар официјалното мерење е од 8.30 до 9.15 часот.

11. Натпреварувачите од сите старосни категории се мерат само по гаќички (машките) или трико (женските) и нема толеранција во мерењето.

12. На државните првенства не е задолжително да има женски судија и член од натпреварувачка комисија за мерење на женските џудисти, но тие мора да се измерат за да влезат во системот на натпревари.

13. На државните првенства и сите останати натпревари од календарот на ЦФМ задолжително спортистот треба да има годишно осигурување, согласно правилникот за регистрација на спортисти и согласност од родителите и овластено лице од клубот за натпреварувачите кадети кои ќе настапат на Државното првенство за сениори/ки.

14. На државните првенства и сите останати натпревари од календарот на ЦФМ, натпреварувачите задолжително треба да носат само кимоно за џудо. На секој натпреварувач кој сака да настапи со друго кимоно тоа нема да му биде дозволено.

15. Службени лица од комисиите и технички помагала ќе се ставаат на располагање само за државните првенства и сите останати натпревари од календарот на ЦФМ за 2019 година.

16. Системи за спроведување на натпреварите:

- Во зависност од бројот на пријавените спортисти Натпреварувачката комисија ќе го одреди начинот согласно правилникот за натпревари.

17. Финансиски одредби:

- ЦФМ ги превзема расходите за сите поединечни натпевари: патни и дневни трошоци и такса за судиите, раководителот на натпреварот, делегатот и дежурниот лекар.
- Техничкиот организатор обезбедува: сала со борилиште (борилишта), семафор (семафори), вага, дежурен лекар и редарска служба. (детално во Конкурсот за Технички организатори на натпреварите).
- Џудо клубовите ги сносат расходите за своите натпреварувачи.

18. Финансиски обврски на џудо клубовите кон ЦФМ:

- 5.000,00 денари – годишна чланарина;
- 3.000,00 денари – учество на Екипно државно првенство;
- 200.00 денари – годишна регистрација за секој натпреварувач;
- 300.00 денари - задоцнето пријавување на натпреварувачи, такса за задоцнета пријава се плаќа на самиот ден на натпреварот, во спротивно нема да биди дозволено настап на натпреварот.

**Натпреварувачка комисија,
Претседател, Никола Божиновски с.р.**

